

Бр. 05-249/9
05.07 20 21 год.
БЕРОВО

Друштво за производство, трговија и услуги
РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз
Бр. 323-2121
05.07 20 21 год.
КОЧАНИ

ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ

I. ДОГОВОРНИ СТРАНИ

- **ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа – Берово**, со седиште на ул. „Младински Кеј“, бр. 2-А, претставувано од Директорот Маја Николова, во понатамошниот текст: Договорен орган, и
- **Друштво за производство, трговија и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани** ул. „Ленинова“, бр 66 Кочани со ЕМБС 5540232 и ЕДБ 4013001114050, претставувано од управителот Татјана Величкова во натамошниот текст: Носител на набавката.

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на договорот е набавка на средства за хигиена за потребите на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, Оддел Дневен центар за лица со ментална или телесна попреченост и Оддел мал групен дом согласно понудата на носителот на набавката дадена како Прилог 1 на овој договор.

III. ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е Македонски јазик.

Јазик на целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на Македонски јазик.

IV. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната проценета вредност за набавка на стоките изнесува 57.588,00 денари.

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на реално извршените испораки, но нема да го надмине износот од 48.803,64 денари без вклучен данок на додадена вредност. Данокот на додадена вредност изнесува 8.784,65 денари или вкупно 57.588,00 денари. Во цената се пресметани сите трошоци за набавката и испораката на предметот на договорот.

V. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период од 1(една) година од денот на склучувањето.

VI. ДИНАМИКА И НАЧИН НА ИСПОРАКА НА СТОКАТА/ТЕ

Член 5

Носителот на набавката е должен да врши sukcesивна набавка во рок од 12 месеци од денот на склучување на овој Договор до ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово ул. Младински кеј бр. 2-А, 2330 Берово на Договорниот орган.

Испораката на стоката се смета за извршена по потпишувањето на испратницата од овластеното лице на Носителот на набавката.

Испораката на стоката Носителот на набавката ќе ја врши врз основ на писмена нарачкана Договорниот орган заверена од овластено лице во рок од 3 работни дена од денот на приемот на нарачката.

Носителот на набавката е должен за испорачаната стока да достави Упатство за нејзино користење на македонски јазик.

VII. ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ ИЛИ НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 6

Во случај на доцнење со испораката за средствата за хигиена од страна на Носителот на набавката, Договорниот орган има право на надомест на штета и договорна казна.

Во случај на 2 (две) последователни неиспораки Договорниот орган има право по претходно доставено писмено известување до Носителот на набавката за испорака на средства за хигиена во дополнително оставен рок од 3 дена да го раскине Договорот за испорака за средства на хигиена со проста изјава и да склучи Договор за испорака за средства за хигиена со второрангираниот понудувач.

Во случај на став 2 од овој член, Носителот на набавката е должен да му ја надомести штетата на Договорниот орган.

Договорниот орган не може да бара договорна казна поради задоцнување ако го примил исполнувањето на обврската, а без одлагање не му соопштил на Носителот на набавката дека го задржува своето право на договорна казна.

VIII. ИЗГОТВУВАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ФАКТУРАТА

Член 7

При изготвувањето на фактурата, Носителот на набавката е должен да ги наведе следните елементи:

- назив на Договорниот орган, место, седиште, даночен број, број и датум на Договорот;
- количини со опис на стоката, дефинирани по елементи;
- единечни договорни цени на секој од елементите;
- вкупни цени по елементи;
- вкупна цена на фактурата;
- пресметка за ДДВ;
- вкупна цена за исплата по фактурата;
- валута на плаќање.

IX. НАЧИН, УСЛОВИ И РОКОВИ ЗА ПЛАЌАЊЕ, ЗАТЕЗНА КАМАТА ЗА ЗАДОЦНЕТО ПЛАЌАЊЕ

Член 8

Договорниот орган се обврзува плаќањето да го изврши по доставена фактура пропратена со испратница за испорачана услуга во рок од 30 (триесет) дена од приемот во архивата на договорниот орган.

Во случај Договорниот орган да не ја плати фактурата во договорениот рок се засметува законска затезна камата во висина определена согласно позитивните законски прописи.

X. РАЗЛИКИ ВО ЦЕНА

Член 9

Не се предвидува корекција на цената во текот на времетраењето на договорот.

XI. КВАНТИТАТИВНА И КВАЛИТАТИВНА КОНТРОЛА

Член 10

Квалитативен и квантитативен прием на средствата за хигиена од член 2 од овој Договор врши Договорниот орган, со документ (испратница) потпишана од двете договорни страни.

Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на испорачаната стока/а.

XII. ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 11

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката/те на Договорниот орган во времето и местото предвидено со овој договор.

Носителот на набавката ја извршил обврската од став 1 на овој член, по правило, кога стоката/те ќе му ја врати на Договорниот орган или ќе му предаде исправа со која стоката/те ќе може да ја превземе.

Член 12

Носителот на набавката е должен да ја испорача стоката/те на Договорниот орган во исправна состојба.

Член 13

Носителот на набавката е должен врз основа на претходно изготвено и потпишано барање и изготвена и потпишана спецификација сукцесивно, односно според потребите на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово, Оддел Дневен центар за лица со ментална или телесна попреченост и Оддел мал групен дом, односно испорачува средствата за хигиена и приборот за хигиена во просториите на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Берово ул. Младински кеј бр. 2-А Берово.

XIII. ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 14

Договорниот орган е должен да ја плати договорената цена на Носителот на набавката, по испорака на стоките во рок од 30 дена од денот на доставувањето на фактурата од страна на Носителот на набавката, пополнета на начин пропишан со тендерката документација.

Член 15

Кога е договорено испораката на стоките да се изврши во текот на извесен период време (сукцесивна испорака), определување на датумот на предавањето е должност на Договорниот орган.

Член 16

Договорниот орган е должен да ги изврши сите потребни дејства за да биде возможно предавањето на стоките.

XIV. НАЧИН НА ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА СТОКИТЕ

Член 17

Примопредавањето на стоките се состои во вршење на потребните дејствија за да биде возможно примопредавањето, како и превземањето на стоките.

Член 18

Носителот на набавката е должен да му ги предаде стоките на Договорниот орган во времето и местото предвидено со овој договор.

Носителот на набавката ја извршил обврската за предавање на Договорниот орган, по правило, кога стоките ќе му ја врачи или ќе му ја предаде исправа со кое стоките ќе може да се преземат.

Член 19

За примопредавањето се составува записник кој ги содржи особено следните податоци:

1. дали стоката/те е испорачано во рокот кој е договорен;
2. дали е квантитетот и квалитетот на испорачаната стока/и одговара на договорениот квантитет и квалитет, односно, кои стоки ќе треба да се заменат, поправат и во кој рок тоа треба да се стори.

Член 20

Записникот за примопредавање го потпишуваат двете договорни страни.

Од денот на составувањето и потпишувањето на записникот настануваат последиците во врска со примопредавањето.

XV. ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 21

Врз сите евентуални спорови кои би произлегле од овој Договор, ќе се применуваат важечките прописи на Република Северна Македонија.

XVI. ВИША СИЛА

Член 22

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради Виша сила. Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранувањето на Вишата сила Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине договорено.

XVII. ОСИГУРУВАЊЕ

Член 23

До предавањето на стоката/те на Договорниот орган, ризикот за случајна пропаст или оштетување на стоката/те го поднесува Носителот на набавката, а со предавањето на предметот ризикот преминува врз Договорниот орган.

Ризикот не преминува врз Договорниот орган ако тој поради некој недостатокна продадената стока/и го раскинал договорот или барал замена на стоката/те.

Член 24

Ако предавањето на стоката/те не извршено поради задоцнување на Договорниот орган, ризикот преминува врз Договорниот орган во моментот кога паднал во задоцнување.

Член 25

Кога поради задоцнување на Договорниот орган ризикот преминал врз Договорниот орган пред предавањето на стоката/те, Носителот на набавката е должен да ја чува стоката/те со внимание на добар стопанственик, односно добар домаќин и за таа цел да ги преземе потребните мерки.

Истото важи и за Договорниот орган кога стоката/те му е врачена, а тој сака да му ја врати на Носителот на набавката, било поради тоа што барал друга стока/и наместо испорачаната.

И во едниот и во другиот случај договаработ кој е должен да ги превземе мерките за зачувување на стоката/те има право на надомест на трошоците потребни заради зачувување на стоката/те.

Член 26

Договорниот орган кој не сака да ја прими стоката/те што му е упатен на местото на определувањето и таму ставена на располагање, должен е да ја преземе за сметка на Носителот на набавката, ако овој не е присутен во местото на определувањето, ниту таму има некој што би ја превзел за него, а под услов ако е тоа можно без исплата на цената и без поголеми незгоди или претерани трошоци.

XVIII. РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 27

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат пред надлежен суд.

XIX. УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 28

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 29

Кога една од договорните страна не ќе ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна, мора да му остави примерен дополнителен рок од 3 дена за исполнување на обврската.

Ако договорните страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна, може да го раскине договорот.

Член 30

Договорниот орган може да го раскине договорот и без да и остави на другата договорна страна, дополнителен рок за исполнување ако од нејзиното однесување произлегува дека таа нема да ја изврши својата обврска ниту во дополнителниот рок.

Член 31

Кога пред истекот на рокот за исполнување на обврската е очигледно дека едната договорна страна нема да ја исполни својата обврска од договорот, другата страна може да го раскине договорот и да бара надомест на штетата.

Член 32

Кога во Договорот со последователни обврски (сукцесивна испорака), Носителот на набавката не ќе ја исполни својата обврска од Договорот, Договорниот орган може во разумен рок, да го раскине Договорот во поглед на сите идни обврски, ако од дадените околности е очигледно дека и тие нема да бидат исполнети.

Договорниот орган може да го раскине договорот не само во поглед на идните обврски, туку и во поглед на веќе исполнетите обврски, ако нивното исполнување без изостанатите исполнувања не е од интерес за него.

Член 33

Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање.

Член 34

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 35

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуална штета.

Ако едната страна го извршила договорот целосн или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според според правилата за извршувањето на двострани договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

Член 36

Ако по склучувањето на договорот настапат околности што го отежнуваат исполнувањето на обврската на едната договорна страна или ако поради нив не може да се оствари целта на договорот, во таа мера што е очигледно дека договорот повеќе не им одговара на очекувањата на договорните страни и дека според општото мислење би било несправедливо, да се одржи во сила таков каков што е, страната на која и е отежнато исполнувањето на обврската, односно страната која што поради променетите околности не може да ја оствари целта на договорот може да бара договорот да се раскине.

Раскинувањето на договорот не може да се бара ако страната што се повикува на променетите околности била должна во време на склучувањето на договорот да ги земе во предвид тие околности или можела да ги избегне, или да ги совлада.

Страната која бара раскинување на договорот не може да се повикува на променетите околности што настапиле по истекот на рокот определен за исполнување на нејззината обврска.

Договорот нема да се раскине ако другата страна понуди или се согласи соодветните услови од договорот да се изменат справедливо.

Ако изрече раскинување на договорот судот, на барање од другата страна, ќе ја обврзе страната што барала раскинување да и надомести на другата страна справедлив дел од штетата што ја трпи поради тоа.

Член 37

Страната што е овластена да бара поради променетите околности раскинување на договорот е должна за својата намера да бара раскинување на договорот, да ја извести другата страна штом дознала дека настапиле такви околности, а ако тоа не го сторила за штетата што другата страна ја претрпела поради тоа што барањето благовремено не и било соопштено на време.

XX. ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 38

Договорните страни можат да ги дополнат и изменат одредбите од овој договор само спогодбено.

Договорната страна која бара измена и дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на анекс договор. Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 39

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 40

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои 2 (два) за договорниот орган и 2 (два) за Носителот на набавката.
Договорот почнува да важи од 05.07.2021г.

Договорен орган:

ЈУ Меѓуопштински центар
за социјална работа Берово,

Директор,
Маја Николова



Носител на набавката:

Друштво за производство, трговија
и услуги РИКИ-ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Кочани

управител,
Татјана Величкова

